

## ПОВИК ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЧКО ТЕЛО - СТУДЕНТСКА УНИЈА НА РОМАВЕРЗИТАС

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учество на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“ финансиран од Европската Унија (ЕУ) и Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ), **објавува повик за формирање на претставнички тело - Студентска унија на Ромаверзитас.**

### Опис

З.Г. „РОМАВЕРЗИТАС“ од самите почетоци на организацијата, спроведуваше процес за селекција на претставници на студентите. Претходното искуство од спроведувањето на оваа активност на организацијата е позитивно. Врз основа на овие искуства Здружението подржува и поттикнува концепт за **формирање на претставнички тело - Студентска унија на Ромаверзитас.**

Преставувањето како концепт е активност на “малкумина избрани претставници” која овозможува да бидете „присутни“ во процесите на креирање на политики на една организација и како чинители овозможува да делувате во најдобар интерес на заедницата која што се претставува. На пример, претставувањето може да значи и дејствување според искажаните желби но може и алтернативно да се однесува на постапување според она што го сметаат самите претставници како најдобар интерес на лицата кои што ги претставуваат.

**Повикот за формирање на претставнички тело - Студентска унија на Ромаверзитас се однесува за неколку фази:**

### I фаза – номинација на претставници

*Во рамките на оваа фаза потребно е да се номинираат 3 лица (еден студент, едно лице матурант во средно училиште и едно дипломирано лице) кои што ќе бидат претставници во Студентската унија на Ромаверзитас.*

### **Услови за номинирање:**

- Да се редовни ученици во последна учебна година, со подржани онлајн потписи за својата номинација **од минимум 3 средношколци матуранти**
- Да се редовни студенти Роми на додипломски студии на државни или приватни универзитети во Република Македонија, со подржани онлајн потписи за својата номинација **од мин 3 студенти**
- Да се дипломирани Роми - алумни на РВ, со подржани онлајн потписи за својата номинација **од минимум 3 дипломирани лица**

## Документи за пријавување

Заинтересираните лица треба да ги достават следниве документи:

- ЦВ
- Потврда за редовен ученик, доколку се матуранти;
- Скениран индекс на увид за редовен студент, доколку студираат;
- Скенирана диплома за завршено високо образование, за лица со завршено високо образование;

## Начин и рок на пријавување

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат најдоцна до 15 Април на е-маил адресата: [office@romaversitas.org.mk](mailto:office@romaversitas.org.mk) со назнака **повик за формирање на претставничко тело - Студентска унија на Ромаверзитас**.

## II фаза - Избор на лидер

*Во рамките на втората фаза бордот за селекција ќе изврши избор на студентски лидер на претставничкото тело - Студентска унија на Ромаверзитас.*

## III фаза – Функционирање на Студентска унија во рамките на Ромаверзитас

*Во рамките на оваа фаза ќе се договорат работните активности, месечни средби, кодекс на однесување, привилегии и одговорности.*

Претставничкото тело - Студентска унија на Ромаверзитас, ќе има репрезентативна, советодавна и водечка улога во претставување, застапување и одлучувањето за политиките и интересите на заедницата од средношколци, матуранти и алумни на Ромаверзитас во сите активности на организацијата.